

# МЕСЕЧНИК

## за криминалот од омраза

ДЕКЕМВРИ 2022

Кривичните дела мотивирани од нетолеранција, односно предрасуди кон одредена група во општеството се опишуваат како криминал од омраза. За постоењето на овој вид криминал треба да се исполнети два услови: делото мора да е предвидено во кривичното право и сторувањето мора да е мотивирано од некоја предрасуда. Хелсиншкиот комитет за човекови права ги регистрира и мапира делата од омраза и овој месечник обезбедува приказ на регистрираните инциденти за конкретниот период.

### ИНЦИДЕНТИ

Предизвикани  
од омраза  
овој месец

12

#### ВИД НА ИНЦИДЕНТ\*

0

оштетување  
на имот

0

уништување  
на симболи

0

телесна  
повреда

0

разбојништво

0

предизвикување на  
општа опасност

11

насилство

1

сериозна  
закана

0

загрозување на  
сигурноста

0

предизвикување на  
омраза, раздор или  
нетрпеливост

\*Вкупниот број инциденти не секогаш соодветствува со бројките кај видот на инциденти и процентите за карактеристики на жртвата затоа што одредени инциденти содржат повеќе видови повреди и/или се случени врз повеќе основи.

#### КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖРТВАТА\*

91.7%

етничка  
припадност

0%

верска  
припадност

8.3%

политичка  
припадност

0.0%

сексуална  
ориентација

0%

друго

#### ИНЦИДЕНТИ СПОРЕД ЛОКАЦИЈА

Скопје – 10  
Тетово – 1  
Битола – 1



### РЕАКЦИИ

0

Реакции  
овој месец

#### ВИД НА РЕАКЦИЈА - ОСУДА

0

од функционер

0

религиски водач

0

граѓанско  
здружение

0

протест

0

отстранување  
последица

0

друго


#### ВО ДЕКЕМВРИ 2022 ГОДИНА

#### ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ОДГОВОР:

откриени сторители..... 0  
кривични пријави..... 4  
прекршочни пријави..... 0  
тековни судења..... 0

Вкупен број на инциденти во 2022 година: 158

9 14 3 13 12 10 11 16 19 29 10 12



#### Издвоен инцидент

На 11.12.2022 во 20.30 часот во СВР Скопје било пријавено дека во спортска сала „Шабан Трстена“ на подрачје на Чаир, за време на одигрување на кошаркарски натпревар помеѓу КК „Чаир“ и КК „Работнички“, вработен како фоторепортер во кошаркарскиот клуб „Чаир“ влегол на терентот и физички нападнал кошаркар на гостинскиот клуб. Се преземаат мерки за расчистување на случајот.